

20151484189

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАНИЧНА КОНТРОЛА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 август 2015 година.

Бр. 08- 3720/1
24 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАНИЧНА КОНТРОЛА

Член 1

Во Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ број 171/10 и 41/14), во членот 70 став 1 во воведната реченица зборовите: „1.010 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „510 до 800 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“.

Член 2

Во членот 71 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ и „физичко и“ се бришат.

Во точката 1) зборот „достават“ се заменува со зборот „достави“, а зборот „пренесуваат“ се заменува со зборот „пренесува“.

Во ставот 2 зборовите: „3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Глоба во износ од 650 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.“

Член 3

По членот 71 се додава нов член 71-а, кој гласи:

„Член 71-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 4

По членот 72 се додаваат четири нови членови 72-а, 72-б, 72-в и 72-г, кои гласат:

„Член 72-а

Доставувањето на писмената изготвени од комисијата од членот 72 став 1 од овој закон, се врши согласно одредбите на Законот за прекршоците и Законот за општа управна постапка.

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се достави известување, покана или одлука е непознато за органот чие писмено се доставува, комисијата од членот 72 став 1 од овој закон ќе го објави писменото на веб страницата на Министерството и со истекот на осум дена од денот на објавувањето на веб страницата, ќе се смета дека странката е уредно известена за писменото.

Член 72-б

Против одлуката на комисијата од членот 72 став 1 од овој закон може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочната постапка.

Член 72-в

По исклучок од членот 72 став 1 од овој закон, кога сторител на прекршоците е странец, прекршочната постапка ја води надлежен суд.

Член 72-г

За прекршоците предвидени со одредбите од членовите 68, 70 и 71 од овој закон прекршочната постапка ја води надлежен суд.“

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.